



Адреса:

“Илинденска” 8
1413
населба Чашка

тел:

+389 (0) 43 241 400

Факс:

+389 (0) 43 241 343

е-пошта:

opstina@caska.gov.mk

Градоначалник:

Горанчо Пановски

**Советник за
локален економски
развој:**

Маја Анастасовска

**Советник -
комунален
инспектор
и одговорен за
општинскиот имот:**

Марјан Јовановски

**Советник - архитект
за урбанистичко
планирање:**

Емилија Спировска

Изградено игралиште во Согле

Децата од четиригодишното подрачно училиште во Согле, од ООУ „Петре Поп Арсов“ - Богомила имаат можност да играат на ново игралиште. Покрај нив уживатели на игралиштето се и децата кои се посетители на населеното место Согле.

Жителот, г-дин Сашко Мирчевски е донатор на материјалот за игралиштето за мал фудбал и кошарка. г-дин Мирчевски потекнува од Согле но веќе подолго време живее и работи во Р Германија. Корените се нешто што вреди да се посвети и кога може да се помогне.

Жителите на Согле со сопствена работна рака го изградиле игралиштето.

Општина Чашка изразува голема благодарност до донаторот, и воедно до ООУ „Петре Поп Арсов“, Богомила за реализација на иницијативата и можноста да се развиваат населените места со заеднички придонес од бизнис заедницата.



Градежни активности во населба Оморани

Општина Чашка, ЈПКД „Тополка“ во соработка со претставниците на бизнис секторот и тоа :СОКОЛ од Велес и Агро Линк од Велес овозможува да се прошири патот на влезот во Населба Оморани.

Веднаш на влезот се наоѓа и детското игралиште кое е единственото место за спорт и рекреација на децата и посетителите на населбата.

Општината се заблагодарува на успешната соработка на бизнис секторот.

Ова е само уште една потврда за заедничките сили кои допринесуваат во развојот на Општина Чашка.

Бабуна

Извира од под Солунска Глава. Вкупната должина е 62 км, а од извориштето до Богомила тече во правец север-југ низ длабоката долина. Вода има во текот на целата година, иако во текот на летото нејзиниот режим на протекување доста опаѓа. Прима повеќе помали притоки од десната страна: Брезница, Грнушка, Црничка, Бела вода. Една од поголемите пештери во Македонија близу изворите на Бабуна е пештерата **Бабина Дупка**. Поради својата специфична внатрешност и својот состав од варовник била главна причина за многубројни истражувања на наши и странски спелеолози

Започна со работа Мултиетничкиот Културен Центар

На 29 мај сабота во Општина Чашка, на свечен начин беше пуштен во употреба Мултиетничкиот Културен Центар - Мозаик.

МКЦ е резултат на проектните активности на Центарот за граѓански права МОЗАИК од Чашка, финансиран од ЦИРА низ програмата Cívica финансиски поддржана од Швајцарската Агенција за развој и соработка.

Проектот МКЦ опфаќа 32 деца од албанска и македонска националност кои во наредните шест месеци ќе другаруваат посетувајќи ги основните курсеви по англиски јазик и компјутери.

Освен едукативниот дел, набавената техничка опрема за успешна реализација на проектот, ќе им биде достапна на сите граѓани на Општина Чашка кои имаат потреба од користење на интернет, скенирање и печатење на материјали, со што Општина Чашка ја добива својата прва Е точка на територијата на Општината.

За потребите на проектот МКЦ, локалната самоуправа во Општина Чашка обезбеди простории во кои ќе се реализираат проектните активности.



Започна откупот на печурки

На територија на Општина Чашка постојат можности и услови за собирање на печурки, шумски плодови, листови, кора и корења.

Откупниот центар Еко продукт Џајко, во Богомила е само еден од центрите кои откупуваат печурки на територија на Општина Чашка.

Моментално во центарот од собирачите се откупува вргањ, лисичарка, како и можност и за јајчарка која е претежно во втората половина на месец јуни.

Ова е само уште една дополнителна дејност за егзистенција за жителите на Богомила, како и оние од околните населени места.

Откупниот центар Еко Продукт работи секој ден од 9:00 до 20:00 часот.